

# Службен гласник

## на Општина Валандово

Вонреден број

31 Декември 2019 година, вторник



[www.valandovo.gov.mk](http://www.valandovo.gov.mk)

## РЕГИСТАР

### за 2019 година

#### I. Градоначалник на Општина Валандово

Ред. бр.	Назив на актите	Страна	Бр.на Службен гласник	Датум на издавање
1.	Решение за избирање Директор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово	2	11	18.09.2019 г.

#### II. Совет на Општина Валандово

##### 1. Одлуки

2.	Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година	2	1	01.02.2019 г.
3.	Одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности наменети за наставниците од одделенската и од предметната настава и за стручните тимови од општинските основни училишта и од средното училиште од територија на Општина Валандово	3	1	01.02.2019 г.
4.	Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти надвор од плански опфат на урбанистичко планска документација на КП 527/1 и КП 527/2 КО Јосифово	2	2	26.02.2019 г.
5.	Одлука за сопствено учество во реализација на Проект „Сообраќајно поврзување на индустриска зона Рабово со Регионален пат Р-1105	2	2	26.02.2019 г.

6.	<b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година	3	3	15.03.2019 г.
7.	<b>Одлука</b> за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на Јавните службеници во ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година	3	3	15.03.2019 г.
8.	<b>Одлука</b> за утврдување на потреба од донесувањето на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и ќе се изврши вклопување на бесправен објект	2	4	26.04.2019 г.
9.	<b>Одлука</b> за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши вклопување на бесправен објект	3	4	26.04.2019 г.
10.	<b>Одлука</b> за обезбедување средства за одржување на Агрометеоролошки станици во рамки на проектот „Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина“	4	4	26.04.2019 г.
11.	<b>Одлука</b> за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово	4	4	26.04.2019 г.
12.	<b>Одлука</b> за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште	1	5	15.05.2019 г.
13.	<b>Одлука</b> за измена и дополнување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година	2	6	17.06.2019 г.
14.	<b>Одлука</b> за одобрување средства на Здруженија на граѓани за реализација на програмски активности во 2019 година	42	6	17.06.2019 г.
15.	<b>Одлука</b> за одобрување на средства за печатење на книга под наслов „70 години Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово, 1947 – 2017 година“	43	6	17.06.2019 г.
16.	<b>Одлука</b> за дополнување на Статутот на Општина Валандово	43	6	17.06.2019 г.
17.	<b>Одлука</b> за измена и дополнување на Деловникот на Советот на Општина Валандово	44	6	17.06.2019 г.
18.	<b>Одлука</b> за утврдување на Нацрт урбанистички план за село Раброво, Општина Валандово	2	7	11.07.2019 г.
19.	<b>Одлука</b> за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и ќе се изврши вклопување на бесправни објекти	3	7	11.07.2019 г.
20.	<b>Одлука</b> за отстапување на правото на управувањето со ново изградените градски гробишта во Валандово на ЈП „Комунален сервис“ Валандово	3	7	11.07.2019 г.
21.	<b>Одлука</b> за создавање на јавно приватно партнерство за енергетски услуги за изведба на јавно осветлување на површини од јавен интерес во Општина Валандово	4	7	11.07.2019 г.
22.	<b>Одлука</b> за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово	4	7	11.07.2019 г.
23.	<b>Одлука</b> за одобрување на финансиска поддршка на организаторот на спортската манифестација Ноќен турнир во мал фудбал-Меморијал „НАЧО 2019“ с.Пирава	5	7	11.07.2019 г.
24.	<b>Одлука</b> за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Валандово	5	7	11.07.2019 г.
25.	<b>Одлука</b> за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната Општинска Установа-Детска градинка „Калинка“ Валандово за 2019 година	10	7	11.07.2019 г.

26.	<b>Одлука</b> за донесување на урбанистички план за село Јосифово, Општина Валандово	2	8	13.08.2019 г.
27.	<b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година	2	8	13.08.2019 г.
28.	<b>Одлука</b> за отстапување на правото на управувањето со гробиштата во населеното место Јосифово на ЈП „Комунален сервис“ Валандово	3	8	13.08.2019 г.
29.	<b>Одлука</b> за одобрување средства на Здруженија на граѓани за реализација на програмски активности во 2019 година	3	8	13.08.2019 г.
30.	<b>Одлука</b> за одобрување исплата на средства на Викторија Пенова од с.Балинци, Валандово	5	8	13.08.2019 г.
31.	<b>Одлука</b> за одобрување исплата на средства на Драгана Гегова од с.Балинци, Валандово	6	8	13.08.2019 г.
32.	<b>Одлука</b> за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година	2	9	29.08.2019 г.
33.	<b>Одлука</b> за давање на користење, одржување и управување на објектот „Детска градинка“ во с.Брајковци на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово	2	10	02.09.2019 г.
34.	<b>Одлука</b> за отпочнување со работа и вршење на дејноста на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валандово, Општина Валандово, во новиот објект „Детска градинка“ во с.Брајковци	3	10	02.09.2019 г.
35.	<b>Одлука</b> за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2019/2020 година	4	10	02.09.2019 г.
36.	<b>Одлука</b> за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2019/2020 година	4	10	02.09.2019 г.
37.	<b>Одлука</b> за измени и дополнувања на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година	3	11	18.09.2019 г.
38.	<b>Одлука</b> за комунален ред во Општина Валандово	43	11	18.09.2019 г.
39.	<b>Одлука</b> за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2019/2020	56	11	18.09.2019 г.
40.	<b>Одлука</b> за утврдување на локации за закопување на мрши од животни погинати од болеста Африканска свинска чума	56	11	18.09.2019 г.
41.	<b>Одлука</b> за ангажирање на механизација и техничка опрема за закопување на мрши од животни погинати од болеста Африканска чума	57	11	18.09.2019 г.
42.	<b>Одлука</b> за пренесување на вршењето на комуналната дејност собирање и транспортирање на комуналниот отпад во населеното место Удово, Општина Валандово на ЈП Комунален сервис“ Валандово	57	11	18.09.2019 г.
43.	<b>Одлука</b> за затворање на старите гробишта во Валандово	58	11	18.09.2019 г.
44.	<b>Одлука</b> за одобрување на средства за изведба на нов бунар за снабдување на населеното место Брајковци со вода за домаќинствата	58	11	18.09.2019 г.
45.	<b>Одлука</b> за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ Удово	58	11	18.09.2019 г.
46.	<b>Одлука</b> за одобрување средства на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за реализирање на практична настава на учениците од земјоделско-ветеринарната струка	59	11	18.09.2019 г.
47.	<b>Одлука</b> за утврдување на Нацрт урбанистички план за село Калково, Општина Валандово	2	12	30.09.2019 г.

48.	<b>Одлука</b> за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и ќе се изврши вклучување на бесправен објект	2	12	30.09.2019 г.
49.	<b>Одлука</b> за одобрување на средства на Здружение на граѓани за подобрување на квалитетот на животот во Месна заедница с.Пирава, Валандово	3	12	30.09.2019 г.
50.	<b>Одлука</b> за дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година	2	13	31.10.2019 г.
51.	<b>Одлука</b> за измени на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година	2	13	31.10.2019 г.
52.	<b>Одлука</b> за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година	3	13	31.10.2019 г.
53.	<b>Одлука</b> за одобрување средства за финансиска поддршка на изградбата на Православниот Храм „Рождество на Пресвета Богородица“ во Валандово	4	13	31.10.2019 г.
54.	<b>Одлука</b> за одобрување средства на КУД „Гоце Делчев“ Валандово за учество на фестивал во Република Турција	4	13	31.10.2019 г.
55.	<b>Одлука</b> за одобрување средства за финасиска поддршка на Планинарско-алпинистички клуб „ЈУГ ВАЛАНДОВО“ Валандово за организирање на традиционален планинарски марш „По падините на Плавуш“	5	13	31.10.2019 г.
56.	<b>Одлука</b> за одобрување средства на Здружение Спортски клуб „ЈУГО-ИСТОК“ Валандово“ за реализирање на велосипедска тура „Валандово МТБ“ по повод празникот на општината „6-ти Ноември“	5	13	31.10.2019 г.
57.	<b>Одлука</b> за одобрување средства за реализација на програмски активности на Училишен Спортски Клуб – Валандово	6	13	31.10.2019 г.
58.	<b>Одлука</b> за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово	6	13	31.10.2019 г.
59.	<b>Одлука</b> за одобрување средства на Лилјана Бокан од с.Јосифово, Валандово, за учество на натпревар на светско ниво World Scholars Cup – Tournament of Champions во Соединетите Американски Држави	7	13	31.10.2019 г.
60.	<b>Одлука</b> за финансиска поддршка на занаетчијата Ѓорги Исиров самарџија од Валандово	7	13	31.10.2019 г.
61.	<b>Одлука</b> за поведување на постапка за ажурирање на Процената на загроеноста на подрачјето на Општина Валандово од сите ризици и опасности	7	13	31.10.2019 г.
62.	<b>Одлука</b> за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината	8	13	31.10.2019 г.
63.	<b>Одлука</b> за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година	2	15	10.12.2019г.
64.	<b>Одлука</b> за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2020 година	41	16	31.12.2019г.
65.	<b>Одлука</b> за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година	44	16	31.12.2019г.
66.	<b>Одлука</b> за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово	45	16	31.12.2019г.
67.	<b>Одлука</b> за одобрување средства за набавка на пумпа за топловодно греење на објектот Општинска зграда во Валандово	45	16	31.12.2019г.

## 2. Решенија

68.	<b>Решение</b> за давање согласност на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година	4	1	01.02.2019 г.
69.	<b>Решение</b> за усвојување на Програмата за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2019 година	4	1	01.02.2019 г.
70.	<b>Решение</b> за усвојување на Програмата за работа на ТППЕ Валандово во 2019 година	4	1	01.02.2019 г.
71.	<b>Решение</b> за именување на претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово	3	2	26.02.2019 г.
72.	<b>Решение</b> за разрешување и за предлагање на член на Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална работа Валандово	7	3	15.03.2019 г.
73.	<b>Решение</b> за констатирање престанок на мандат на член на Советот на Општина Валандово	6	8	13.08.2019 г.
74.	<b>Решение</b> за верификација на мандат на член на Советот на Општина Валандово	6	8	13.08.2019 г.
75.	<b>Решение</b> за констатирање престанок на мандат и за избирање претседател и член на Комисијата за општествени дејности	7	8	13.08.2019 г.
76.	<b>Решение</b> за констатирање престанок на мандат и за избирање член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина	7	8	13.08.2019 г.
77.	<b>Решение</b> за констатирање престанок на мандат и за избирање член на Комисијата за спомен одбележување, давање на имиња, награди и признанија	8	8	13.08.2019 г.
78.	<b>Решение</b> за констатирање престанок на мандат и за избирање член на Комисијата за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово	8	8	13.08.2019 г.
79.	<b>Решение</b> за констатирање престанок на мандат на член на Советот на Општина Валандово	2	9	29.08.2019 г.
80.	<b>Решение</b> за верификација на мандат на член на Советот на Општина Валандово	3	9	29.08.2019 г.
81.	<b>Решение</b> за констатирање престанок на мандат и за избирање член на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој	3	9	29.08.2019 г.
82.	<b>Решение</b> за констатирање престанок на мандат и за избирање претседател и член на Комисијата за статут и прописи	3	9	29.08.2019 г.
83.	<b>Решение</b> за престанување на мандатот член на Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово	59	11	18.09.2019 г.
84.	<b>Решение</b> за престанување на мандатот член на Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово	60	11	18.09.2019 г.
85.	<b>Решение</b> за констатирање престанок на мандат и за избирање Претседател на комисијата за процена на штети од елементарни непогоди	60	11	18.09.2019 г.
86.	<b>Решение</b> за предлагање на член на Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална работа-Валандово	3	15	10.12.2019 г.

## 3. Заклучоци

87.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.12.2018 година	5	1	01.02.2019 г.
-----	--	---	---	---------------

88.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Финансовиот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година	5	1	01.02.2019 г.
89.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ Калинка Валандово	6	1	01.02.2019 г.
90.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бод за пресметување на платите на вработените во ЈП „Комунален сервис“ Валандово	6	1	01.02.2019 г.
91.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за реализираната годишна програма за работа на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2018 година	7	1	01.02.2019 г.
92.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работата на ТППЕ Валандово во 2018 година	7	1	01.02.2019 г.
93.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2018 година	8	1	01.02.2019 г.
94.	<b>Заклучоци</b> за давање согласност за воведување на нов образовен профил-забен техничар од здравствена струка во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2019/2020 година	8	1	01.02.2019 г.
95.	<b>Заклучоци</b> за давање согласност за регистрирање дополнителни дејности потребни за работа на училишната компанија „Еко-фарма“ во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово	9	1	01.02.2019 г.
96.	<b>Заклучоци</b> за усвојување на Информацијата за состојбата со имотот на Општина Валандово	9	1	01.02.2019 г.
97.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Валандово за 2018 година	4	2	26.02.2019 г.
98.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за јавно осветлување во Општина Валандово за 2018 година	4	2	26.02.2019 г.
99.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Годишниот Извештај за поднесени барања во 2018 година по Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер	4	2	26.02.2019 г.
100.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Годишниот Извештај на Општина Валандово за 2018 година	5	3	15.03.2019 г.
101.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис Валандово за 2018 година	5	3	15.03.2019 г.
102.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2018 година	5	3	15.03.2019 г.
103.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2018 година	6	3	15.03.2019 г.
104.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2018 година	6	3	15.03.2019 г.
105.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Завршните сметки на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018 година	7	3	15.03.2019 г.
106.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово	44	6	17.06.2019 г.
107.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Извештајот за работата на Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово за 2018 година	45	6	17.06.2019 г.
108.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово	45	6	17.06.2019 г.
109.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ	46	6	17.06.2019 г.

	„Јосип Броз Тито“ Валандово			
110.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово	46	6	17.06.2019 г.
111.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за првото полугодие од 2019 година	11	7	11.07.2019 г.
112.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Јавната општинска установа Детска градинка „Калинка“ Валандово	11	7	11.07.2019 г.
113.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа Детска градинка „Калинка“ Валандово	12	7	11.07.2019 г.
114.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Кварталениот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 до 30.06.2019 година	61	11	18.09.2019 г.
115.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година.	61	11	18.09.2019 г.
116.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Годишниот Извештај за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово во учебната 2018/2019 година	61	11	18.09.2019 г.
117.	<b>Заклучок</b> за донесување на Годишна Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2019/2020 година	62	11	18.09.2019 г.
118.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2018/2019 година	62	11	18.09.2019 г.
119.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2018/2019 година	63	11	18.09.2019 г.
120.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018/2019 година	63	11	18.09.2019 г.
121.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019-2020 година	63	11	18.09.2019 г.
122.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово	64	11	18.09.2019 г.
123.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово	64	11	18.09.2019 г.
124.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година на Општина Валандово	64	11	18.09.2019 г.
125.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината и наплата на надоместокот за доделување на гробно место на новите градски гробишта во Валандово	65	11	18.09.2019 г.
126.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината и наплата на надоместокот за одржување на гробиштата (гробарина) во Валандово	65	11	18.09.2019 г.
127.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината и наплата на надоместокот за одржување на гробиштата (гробарина) во с.Јосифово	65	11	18.09.2019 г.
128.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината и наплата на надоместокот за пристап и користење на	66	11	18.09.2019 г.

	комуналната инфраструктура на новите гробишта во Валандово			
129.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2019 година до 30.09.2019 година	9	13	31.10.2019 г.
130.	<b>Заклучок</b> за одобрување на Предлог Планот на програмите за развој	9	13	31.10.2019 г.
131.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Валандово за периодот од 2020 – 2022 година	9	13	31.10.2019 г.
132.	<b>Заклучок</b> за усвојување на Нацрт - Буџетот на Општина Валандово за 2020 година	2	15	10.12.2019 г.
133.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈП „Коминален сервис“ Валандово	3	15	10.12.2019 г.
134.	<b>Заклучок</b> за давање согласност на измената на Годишниот план за вработување во ЈП „Коминален сервис“ Валандово за 2019 година	3	15	10.12.2019 г.
135.	<b>Заклучок</b> за усвојување Акционен план за одржлив енергетски развој и климатски промени на Општина Валандово за период 2020-2030 година	46	16	31.12.2019 г.
136.	<b>Заклучок</b> за усвојување Годишен акционен план за енергетска ефикасност на Општина Валандово за 2020 година	46	16	31.12.2019 г.
137.	<b>Заклучци</b> за давање согласност за воведување на нови образовни профили од здравствена струка и електотехничка струка во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово	47	16	31.12.2019 г.

#### 4. Програми

138.	<b>Програма</b> за јавна чистота во Општина Валандово за 2019 година	10	1	01.02.2019 г.
139.	<b>Програма</b> за дополнување на Програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година	11	1	01.02.2019 г.
140.	<b>Програма</b> за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година	12	1	01.02.2019 г.
141.	<b>Годишна Програма</b> за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2019 година	4	3	15.03.2019 г.
142.	<b>Програма</b> за дополнување на Програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година	4	12	30.09.2019 г.
143.	<b>Програма</b> за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2020 година	47	16	31.12.2019 г.
144.	<b>Програма</b> за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2020 година	50	16	31.12.2019 г.
145.	<b>Програма</b> за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2019 година	50	16	31.12.2019 г.
146.	<b>Програма</b> за работа на Советот на Општина Валандово за 2020 година	52	16	31.12.2019 г.



## 5. Други акти

147.	<b>Завршна сметка</b> на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година	2	3	15.03.2019 г.
148.	<b>Правила</b> за работа на облиците на месната самоуправа во Општина Валандово	12	7	11.07.2019 г.
149.	<b>Правилник</b> за начинот на остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна парична помош и потребната документација за остварување на ова право	66	11	18.09.2019 г.
150.	<b>Мислење</b> по Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово во учебната 2019/2020 година	67	11	18.09.2019 г.
151.	<b>Мислење</b> по Програмата за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2019/2020 година	68	11	18.09.2019 г.
152.	<b>Согласност</b> за реализирање возвратна посета на ученици од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово, на ученици од Основни училишта од Трбовље Република Словенија	69	11	18.09.2019 г.
153.	<b>Согласност</b> за реализирање на посета на директорот секретарот, наставници и ученици од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово на ОУ „Бук Караџиќ“-Степојевац, Општина Лазаревац, Република Србија и присуство на патрониот празник на училиштето	69	11	18.09.2019 г.
154.	<b>Правилник</b> за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на вработените во ТППЕ Валандово кои имаат статус на овластени службени лица од областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето	4	12	30.09.2019 г.
155.	<b>Буџет</b> на Општина Валандово за 2020 година	2	16	31.12.2019 г.
156.	<b>Буџетскиот календар</b> за 2020 година	44	16	31.12.2019 г.
157.	<b>Правилник</b> за начинот на функционирањето, наградите, надоместоците и другите трошоци на „Фолк Фест“ Валандово 2020 година	56	16	31.12.2019 г.